

**Известување за концентрација со која Аустротерм ГмбХ, Австрија ќе стекне контрола врз
ОПАЛ Технолоџис СРЛ, Романија
(предмет бр. 08-100/2022)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 20.06.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на единствена контрола од Аустротерм ГмбХ, со седиште на Петер Шмид-Гасе 1, 7423, Пинкафелд, Австрија, матичен бр. FN 118389b, врз друштвото ОПАЛ Технолоџис СРЛ, со седиште во Букурешт, Округ 1, ул. Избицени, бр.117-119, 2 кат, соба 7, Романија, матичен бр. 38932370 преку купопродажба на акции.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Аустротерм ГмбХ е активно во производството и дистрибуцијата на екструдирани полистирен ("XPS"), кој е изолационен материјал, или поконкретно изолациона пена. Аустротерм ГмбХ е дел од Шмид Индустрихолдинг ГмбХ (*Schmid Industrieholding GmbH*), Австрија ("ШИХ"). ШИХ е активен во екстракција на сировини (главно ископ на варовник, талк); производство на цемент; градежна индустрија (како што се бои, префабрикувани производи, облоги, малтери, изолација (на пр. XPS и EPS), шуко, филери, тули, цемент, бетонска индустрија); трговија, изнајмување и сервисирање на машини, опрема и алати за градежната индустрија; печки за складирање; рекламна индустрија; ловџии трговци.

ШИХ има едно претпријатие-ќерка во Северна Македонија, друштвото БАУМИТ д.о.о.е.л. Скопје, со седиште на Јадранска Магистрала 165, Скопје, Северна Македонија.

ОПАЛ Технолоџис СРЛ е активно во производството и дистрибуцијата на екструдирани полистирен ("XPS").

ОПАЛ Технолоџис СРЛ нема претпријатија-ќерки, активности или приходи во Северна Македонија.

Според подносителот на известувањето релевантниот пазар за целите на оценка на оваа концентрација може да биде дефиниран како пазар за градежни материјали.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

21.06.2022 година
Скопје